

**HONDA**  
The Power of Dreams

# CIVIC TYPE R



**Honda Центар**  
булевар „Илинден“ бб, 1000 Скопје;  
телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788;  
телефон сервис: 02/ 308 3789  
<http://honda.makpetrol.com.mk>

  
**МАКПЕТРОЛ**  
ЖИВОТОТ Е ЕНЕРГИЈА

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА  
или 160.000 КМ



## ТРКАЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА НА АВТОПАТ

Земајќи ја нивната насока од јапонскиот збор "Buttigiri", што значи „да се пробие и да остави се останато зад себе“, инженерите на Хонда се обидоа да создадат Type R, што не само што ќе ги оправда, туку ќе ги надмине високите очекувања на црвениот симбол.

**Тоа е Type R што го чекате.** Поцврст, побрз, посилен. Конструиран со целото тркачко практично знаење на Хонда, тој е чиста спортска машина што Ви дава максимална изведба без оглед дали сте на тркачка стаза или на автопат. Само новата атлетска форма на каросеријата е доволна за да го забрза пулсот, но

дури кога одблизу ќе ги погледнете цифрите навистина ќе почувствувате како Ви врие крвта.

**Honda Civic Type R е опремен со најекстремниот и најфикасниот Type R мотор конструиран досега.** Под хаубата се наоѓа сосема нов 2.0 литарски VTEC турбо мотор со дирек-



## СУРОВ, А СЕПАК ПРЕФИНЕТ

тно вбризгување, кој испорачува моќ, вртежен момент и перформанси што се неспоредливи во неговата класа. Со 310КС при 6.500 rpm и максимален вртежен момент од 400Nm меѓу 2.500 и 4.500 rpm, како и со забрзување од 0 до 100 км/ч за 5,7 секунди, Type-R е хечбек со погон на предни тркала со најбрзо забрзување. Сето ова го

прави автомобил што треба да се испроба за да се поверува. **Тој е подготвен. А Ви е?**

Кабината на Type R е дизајнирана за да овозможи возење што ги ангажира сетилата. Впрочем, суровата моќ не мора да значи суров производ кога станува збор за префинетоста. Од

уникатните црни спортски седишта, украсени со материјал со ефект на антилоп, со црвен двоен штеп и странични држачи, до алуминиумската рачка на менувачот, Type R ги има покриено сите детали. Дури има и прикачена плочка во делот кај менувачот што го покажува индивидуалниот сериски број на Вашиот автомобил.

